

Жестоката полемика дали Бучковски и натаму треба да остане лидер на СДСМ предизвикала вистинска ерупција од емоции. Никола Поповски, Тале Керамитчиоски и Игор Ивановски-Шема го обвиниле Бучковски за тоа дека не ја спровел агендата за вработување, на што добиле одговор дека токму тие двајцата биле задолжени за вработување, при тоа алудирајќи, пред сè, на Поповски, кој како министер требал да ги потпишува решенијата, додека на Игор-Шема, во контекст на вработувањата, отворено му било побарано да го отстапи едното работно место, со оглед на тоа дека во исто време е и пратеник, и советник во претседателовиот Кабинет.



СДСМ ПО КОНВЕНЦИЈАТА ПОКАЖА ДЕКА И НАТАМУ ОСТАНУВА ДА БИДЕ СУЛТАН ПАРТИЈА

СВИЛЕН ГАЈТ ГРЛОТО НА



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА


Катил ферманот пристигна на време, и се исполни наредбата. Свилениот гајтан, кој султанот му го испрати по своите поданици, дефинитивно му ја откина главата на борецот. Исто како и во она пуста турско, кога султановиот збор бил последен, а се знаело за што служат сабјата и свилениот гајтан.

Македонија веќе не е под турско, ама има султан. Можеби тој не им "султанува" на сите граѓани на Република Македонија, но за еден добар дел и натаму е неприкосновен. За нив, султановите желби се заповед, кои од ред до ред му ги исполнија. Прво сакаше да биде лидер, па премиер, па претседател. И сè тоа го има(ше), но не се чувствува

комплетен. Султанот сака одвреме-навреме да покаже дека е султан. За да не се заборави неговата моќ. Овој пат големиот султан од неговата палата, која во дваесет и првиот век важи за претседателски кабинет, испрати ферман, со кој на неговиот прв поданик, му рече "сабур"! Така султанот покажа уште еднаш, по кој знае кој пат, дека моќта е во неговите раце, и секој оној кој ќе помисли дека може да му се спротивстави ќе добие свилен гајтан.

Погодувате.

Станува збор за претседателот на Република Македонија, и неприкосновен лидер на СДСМ, Бранко Црвенковски, кој во лото играта со наградно прашање "Дали треба да му се даде доверба на



ЈОРДАНОВСКИ Е АДУТОТ НА БУЧКОВИСТИТЕ. СВЕСЕН ДЕКА ЦРВЕНКОВСКИ ГО ОТПОВИКА, ТОЈ ГИ ЧЕКА СВОИТЕ ПЕТ МИНУТИ

актуелниот лидер на партијата", одлучи кој треба да биде победникот. На шесттата, се чини досега најзначајна, Конвенција на Социјалдемократскиот сојуз, Црвенковски преку своите "луѓе" во салата во МНТ, на довчерашниот претседател на СДСМ, Владо Бучковски, му даде талон со недобитна комбинација, додека за првонаграден, избра да биде неговата пуленка Радмила Шекеринска. Со тоа на сите членови на неговата партија, а богами и на севкупната македонска јавност, ѝ покажа дека не е политички мртов ниту, пак, фикус, како што обично се вели за шефот на државата, кој во споредба со премиерот рече и да нема никакви надлежности. Покажа дека неговиот збор во оваа партија, едноставно мора да биде последен, а првиот човек на партијата треба да биде сенка, која ќе се движи по строго контролирани патишта, кои ни случајно не смеат да бидат трасирани од некој друг!

Како добар играч, токму на Конвенцијата, Бранко Црвенковски му соопшти на Бучковски дека нема намера да му ги прости сите оние потези и изјави кои ги даваше додека беше премиер, а кои, да потсетиме, беа комплетно различни од неговите, истовремено испраќајќи ја главната поента преку Радмила Шекеринска. СДСМ и натаму останува да биде султан партија, со која без разлика каде се наоѓа, ќе раководи исклучително тој, а секој оној кој ќе се



ШЕКЕРИНСКА ЈА ПРИФАТИ ПОДДРШКАТА ОД БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ. ОСТАНУВА УШТЕ И ОФИЦИЈАЛНО ДА СТАНЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СДСМ

АН ГО "ПОМОДРЕ" ПОДАНИКОТ!

БРАНКО НЕ МУ ПРОСТИ НА ЈОРДАНОВСКИ

Претседателот на Република Македонија, Бранко Црвенковски, пред јавноста уште еднаш одглуми една од неговите познати ролји. Имено, со загрижено лице, соопшти дека наводно со тоа што Владата му ги врзала рацете морал да го отповика несудениот амбасадор во САД, Љупчо Јордановски. Сепак, и врапчињата во државата знаат дека тоа воопшто не е така, особено оние кои имале можност да соработуваат со Црвенковски, а кои велат дека тој не знае да прости. "Гревот" на Јордановски, кој

овој пат го чини амбасадорска фотелја, е тоа што отворено преку колумна му даде поддршка на Владо Бучковски во битката за лидерското место во СДСМ, со што практично му рече "НЕ" на Црвенковски.

Шефот на државата, пак, иако во целост ги имаше наместено коцките, сепак до последен момент чекаше да помине Конвенцијата, и да го потпише указот за отповикување на Јордановски, со што уште еднаш покажа дека со него никој не смее да си игра!

обиде без негов амин да протежира сопствена политика, ќе мора да ја заврши својата политичка кариера.

Затоа "падна" Бучковски. Затоа веројатно партијата и на тацна ќе ја добие Радмила Шекеринска. На Радмила, примерот со Бучковски, која не знаеше да скрие дека целосно ја исполни, треба да ѝ е јасно дека во иднина ќе мора да ѝ биде приказна за добро утро, доколку некогаш одлучи за било што да му каже "НЕ" на Бранко Црвенковски. Очигледно, наградната игра во оваа партија и натаму постојано ќе биде во тек, додека талоните би можеле да се менуваат во зависност од однесувањето на претседателот на СДСМ.

И БУЧКО ШЕТА СО НОЖ В ГРБ!

Изјавите кои во јавноста ги даваа таторите на Бучковски и на Шекеринска, дефинитивно покажаа дека битката за лидерската фотелја е жестока. Но, откако Бучковски сфати дека зад Шекеринска стои лично и персонално Црвенковски, и оттука шансите да го изгуби лидерското место се големи, почна да ја пее вмровската песна, позната како нож в грб! Прв пат по завршувањето на изборите (всушност како своевременно Груевски), Бучковски јавно соопшти дека на овие избори имал двајца противници: од една страна ВМРО-ДПМНЕ, а од друга, приврзаниците на Бранко Црвенковски, кои отворено работеле против СДСМ на изборите. Ваквото искрено исповедање се чини дека не му помогна многу во убедувањето на членовите на Конвенцијата нему повторно да му ја дадат довербата. Напротив, по сè изгледа, ова искрено говорење на Бучковски, добар дел од нив го сфатиле како директен атак над иконата на СДСМ,



БУЧКОВСКИ ИЗВИСИ ОД СВОИТЕ. ДУРИ И КУРИРИТЕ ОД ВЛАДАТА, КОИ ТОЈ ГИ ВРАБОТИ, ГЛАСАЛЕ ПРОТИВ НЕГО

БУЧКО ДОБИВА ЦЕНА!?

По Конвенцијата на која Владо Бучковски ја изгуби довербата од членството за да го води во идниот партиски период, слушавањата добиваат сосема поинаков тек. Имено, како што неофицијално дознаваме, откако целата партиска база се увери дека зад Шекеринска стои исклучително Бранко Црвенковски, неочекувано рејтингот на Владо Бучковски почнал да расте. Доколку ова се покаже како точно, на вонредниот Конгрес би можеле да се случат неочекувани изненадувања!

Бранко Црвенковски, и токму затоа во салата на МНТ се соочил со жестоки удари.

Но, што всушност се случуваше зад затворените врати на МНТ?

Нашите извори, кои инсистираа да останат анонимни, велат дека во салата на МНТ прв пат се случила демократија, во која на моменти изгледало дека анархично секој со секого се расправа. Жестоката полемика дали Бучковски и натаму треба да остане лидер на СДСМ или, пак, треба да биде заменет со Радмила Шекеринска, предизвикала вис-

тинска ерупција од емоции, во кои не биле штедени ниту оние личности, кои во оваа партија важат за "салонски недопирливи".

Главните обвинувања кои паднале на товар на Бучковски биле лошата кадровска политика, која целосно била исполнета со вработување на негови лични пријатели или, пак, пријатели на бизнис елитата, со која тој соработувал, потоа лошата координираност на ставовите на членовите во самата Влада, и како врв била потенцирана соработката со Љубчо Георгиевски, и неговата "Народна". Најгласна во овие обвинувања, се разбира, била Радмила Шекеринска, која потенцирала дека поради неговите бизнис интереси таа е доведена во ситуација, како и многу други членови во партијата, да оди со наведната глава. На иста линија со неа биле и Јани Макрадули, и Томе Тромбев кој, пак, во името на општинскиот одбор од Битола, отворено побарал оставка од Бучковски, пакувајќи ја во приказна дека всушност оставката ја бара од името на сите општински одбори од Битола. На ова веднаш следеле реплики од неколкумина членови на Конвенцијата од овој град, кои потенцирале дека тоа е негов личен став, со кој сака да му се одмазди на Бучковски затоа што не бил ставен на листата за пратеници.

Бучковистите жестоко се бранеле и на обвинувањата кои на нивна адреса пристигнале и од Никола Поповски, Тале Керамитчиоски и Игор Ивановски-Шема, кои го обвиниле Бучковски за тоа дека не ја спровел агендата за вработување, на што добиле одговор дека токму тие двајцата биле задолжени за вработување, при тоа алудирајќи, пред сè, на Поповски, кој како министер требал да ги потпишува решенијата, додека на Игор-Шема, во контекст на вработувањата, отворено му било побарано да го отстапи едното работно место, со оглед на тоа дека во исто време е и пратеник и советник во претседателовиот Кабинет.

Од Радмила Шекеринска, пак, сосема логично, отворено оставка побарал Борис Кондарко, обвинувајќи ја дека четири години удобно седела во потпретседателската фотелја и во јавноста единствено се појавувала само тогаш кога требала да се пофали, а никогаш ја немало кога требало да се бранат жестоки владини ставови. Рафалниот одговор кој следел бил повторно на адреса на Бучковски, кој покрај за поразот на изборите, меѓу другото, бил обвинет и за заминувањето на Тито Петковски, а прв пат на Конвенцијата било јавно соопштено дека тоа предизвикало жестоко поместување во партиските редови.

"ШЕКЕРКА" ГО "ЗАБИБЕРИ" БУЧКО!

Владо Бучковски ја изгуби првата битка. И тоа од секого. Како што велат нашите извори, на Конвенцијата против него гласале дури и куририте и портирите кои тој, додека беше премиер на Република Македонија, ги вработил во Владата.

Факт е дека Бучковски ја изгуби битката за лидер, и отворено најави дека нема намера повторно да се кандидира, но очигледно дека се подготвува за втората, која треба да се случи на 5 ноември, кога всушност и ќе се избира новиот лидер на СДСМ. Дотогаш може навистина сè да се случи, иако сега-за-сега единствен кандидат за лидер е Радмила Шекеринска, со што дефинитивно уште еднаш се покажува султанското владеење во оваа партија. Еден кандидат, кој добива војна без битка. Сè другото е театар, и симулација дека се случува избор.

Нашите извори велат дека Бучковистите токму на 5 ноември ќе се обидат да го вратат ударот, подготвувајќи свој кандидат за лидерската позиција, кој ќе го објават речиси во пет до дванаесет,

со што ќе направат вистински хаос во партиските редови. Неговото име се држи во голема тајност, иако се напомува дека станува збор за личност од голем авторитет во СДСМ, пред кој името на Шекеринска не значи ништо. Но, и не само тоа. Тие типоваат и на местото генерален секретар на партијата, за кое се спомнува дека би можел да претендира несудениот амбасадор во САД, Љупчо Јордановски, како контраудар на Бранко Црвенковски, кој одлучи да го врати во земјава, и кој е најодговорен за тоа зошто Јордановски не стана амбасадор.

И додека Бучковистите кројат планови за напад, "зашеќерените" веќе ги прават списоците за идните раководители со партијата. Најмногу надеж полагаат Јани Макарадули и Игор Ивановски-Шема, кои себеси се гледаат како идни потпретседатели на СДСМ, додека за местото генерален секретар конкурираат Горан Минчев, кој воедно е и адут на Бранко Црвенковски, и Миле Зечевиќ, поранешниот прв оперативец на МВР кој, пак, нема многу големи шанси, иако во МНТ, заедно со Лазе Китановски, целосно ѝ ја "обработија" победата на Шекеринска над Бучковски, вклучувајќи ја дури и Агенцијата за разузнавање. За

гревови му се запишуваат неговите преблиски врски со Белград, кои особено ѝ штетат на Македонија на патот кон ЕУ.

Победата на Радмила Шекеринска на Конгресот ќе значи уште една победа на Бранко Црвенковски, со што тој всушност, инсталирајќи свои луѓе во СДСМ, ќе си обезбеди уште еден претседателски мандат. Доколку, пак, изгуби на претседателските избори, си ја има партијата. Од друга, страна, пак, губењето на уште една битка на Бучковски, ќе значи негово дефинитивно внатрешно-партиско дејствување како фракција, која веројатно нема да се дозволи да биде легална, односно статутарно регулирана. Од тие причини, претпоставките велат дека Бучковски, кој контролира околу десеттина пратеници во Собранието на Република Македонија, во иднина би можел да дејствува како нелегална фракција, која би имала различни ставови од оние кои би ги донесувала Шекеринска, со што би се повторила истата слика од времето на ВМРО-ДПМНЕ во опозиција. Односно, периодот пред создавањето на ВМРО-Народна, кога Љубовистите и Груевистите имаа сосема спротивни ставови за одредени политички прашања, како и за прашањето околу "соработката" со Владата.

MB CAM 40

CONTROL AUTOMATION ROBOTICS

CONTROL • AUTOMATION • ROBOTICS

ЦНЦ МАШИНИ ЗА МЕРМЕР И ГРАНИТ

MIKROSAM

CONTROL • AUTOMATION • ROBOTICS








ул. Крушевски Пат 66, 7500 Прилеп

Тел. 048 400 100 факс. 048 411 886

www.mikrosam.com.mk

info@mikrosam.com.mk

plasma design